

Врз основа на член 27 од Статутот на ЈП Улици и патишта-Скопје, Управниот одбор на дванаесетата редовна седница, одржана на ден 19 октомври 2018 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈП УЛИЦИ И ПАТИШТА-Скопје ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.- 30.09.2018 година

I

Се усвојува Извештај од работењето на ЈП Улици и патишта-Скопје, за период од 01.01. заклучно со 30.09.2018 година.

II

За реализација на оваа Одлука ќе се погрижи секторот за Финансии кој се задолжува Извештајот, согласно Статутот и Законот за јавни претпријатија да го достави до Град Скопје на разгледување.

III

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Скопје,
19 октомври 2018 година

УПРАВЕН ОДБОР
Претседател
Влатко Тоновски



JAVNO ПРЕТПРИЈАТИЕ УЛИЦИ И ПАТИШТА
NDËRMARRJES PUBLIKE RRUGË DHE RRUGICIA

Бр.-Нг.

02-5745/1

19.10

20

год.-viti

СКОПЈЕ-ШКУР



ИЗВЕШТАЈ

од работењето на ЈП Улицы и патишта Скопје

за периодот 01.01.-30.09.2018 г

Скопје, октомври 2018

I. ВОВЕД

Јавното претпријатие Улици и патишта има својство на правно лице и во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и за обврските одговара со целиот имот со кој располага.

Седиштето на Јавното претпријатие е во Скопје на ул.Коле Неделковски бр.38.

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

1.1. Дејност

Дејностите на ЈП согласно судската регистрација Трег.број 10504/1999 од 29.10.2001 г од Основен суд – Скопје 1 и Статутот се:

42.11 Изградба на патишта и автопати

Заради извршување на својата приоритетна дејност Претпријатието ги врши следните активности:

- Изградба, реконструкција и одржување на автопати, улици, патишта и други велосипедски и пешачки патеки;
- Изградба на коловозна конструкција на улици, патишта, надвозници и др.;
- Изработка на тротоари;
- Обележување на патишта и други ознаки;
- Поставување на заштитни огради, сообраќајни знаци и сл.;
- Изградба на аеродромски писти;
- Одржување на сообраќајна сигнализација;
- Одржување на улици и сообраќајници во зимски услови;

Во рамките на предметот на работењето Претпријатието ќе ги врши и следните дејности:

- 08.12 Вадење на чакал и песок;
- 08.99 Останато рударство и вадење на камен неспомнато на друго место;
- 23.61 Производство на производи од бетон за градежни цели;
- 42.91 Изградба на хидроградежни објекти;
- 42.99 Изградба на други објекти од нискоградба неспомнати на друго место
- 43.11 Уривање;
- 43.12 Подготвителни работи на градилиште;
- 43.29 Други градежно – инсталатерски работи;
- 45.20 Одржување и поправка на моторни возила;
- 71.12 Инженерство и со него поврзано техничко советување;
- 96.03 Погребни и слични дејности

1.2. Организација

Организационата поставеност на ЈП Улици и патишта – Скопје е уредена со посебен акт Правилник за внатрешна организација и систематизација на работните места, со кој е утврдено дека Претпријатието го сочинуваат следните организациони единици (во форма на сектори)

1. Сектор - Механизација
2. Сектор – Сообраќај
3. Сектор – Одржување и изградба на сообраќајници
4. Сектор – Технички работи
5. Сектор - Финансии
6. Сектор - Правно-кадрови и општи работи

Со организационите единици (сектори) раководат раководители кои ги поставува директорот на Јавното Претпријатие.

Бројот на вработени во “Улицы и патишта” заклучно со **30.09. 2018** година изнесува **253**.
Квалификационата структура е прикажана во следнава табела:

Број и квалификациона структура по Сектори						
Сектори	ВСС	ВШС	ССС	ВК/КВ	НК/ПК	Вкупно
Генерален Директор	1					1
Изградба и одржување на сообраќајници	8	2	14	19	61	104
Сообраќај	13	1	13	6	4	37
Механизација	1		41	15	5	62
Технички работи	2		1			3
Финансии	4	1	11			16
Правно-кадрови и општи работи	6		20		4	30
Вкупно:	35	4	100	40	74	253

Еден работник со **25.09.2018** год. со квалификација КВ од Сектор Сообраќај е заминат по основ на остварување право на инвалидска пензија;

Еден работник со квалификација ПК работник од сектор Изградба и одржување на сообраќајници користи неплатено одсуство во траење од два месеци од **03.09. до 05.11.2018** година.

Целокупното материјално и финансиско работење во периодот **01.01.-30.09.2018** година Јавното претпријатие “Улицы и патишта” - Скопје го извршува преку 7 (седум) сметки отворени во деловните банки и тоа 5(пет) денарски и 2 (две) девизни:

300000001198471	Комерцијална банка АД Скопје	Денарска сметка
210045289640156	НЛБ Тутунска банка АД Скопје	Денарска сметка
370011100068152	Еуростандард банка АД Скопје	Денарска сметка
270045289640163	ХАЛКБАНК АД Скопје	Денарска сметка
270045289640260	ХАЛКБАНК АД Скопје	Денарска сметка-наменска
МК07210703000003138	НЛБ Тутунска банка АД Скопје	Девизна сметка
МК07270703000001011	ХАЛКБАНК АД Скопје	Девизна сметка

Овластен потписник на финансиските документи е законскиот застапник **в.д.директорот Сенад Смаиловиќ.**

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ

Органи на управување на Јавното претпријатие “Улицы и патишта” - Скопје согласно Статутот донесен на седницата одржана на 03.06.2011 година се:

- Управен одбор
- Надзорен орган за контрола на материјално – финансиското работење и
- Директор

ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА

Целокупното работење на ЈП Улицы и патишта Скопје се одвива во согласност со **Програмите за работењето за 2018 г.** за кои согласност дава Советот на Град Скопје и тоа:

- Програма -за одржување и реконструкција на сообраќајници во надлежност на Град Скопје, пешачки и велосипедски патеки и јавни рекреативни површини на подрачјето на Град Скопје во 2018 г.
- Програма за одржување и изведба на светлосна, хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација во 2018 г.
- Програма за одржување на магистрални и собирни улици на подрачјето на Град Скопје во зимски услови за 2017/2018 година (Зимска Служба)
- Програма – Одржување на коритото на реката Вардар, нејзините притоки, реките Лепенец, Треска, Серава и отворените канали на подрачјето на Град Скопје за 2018 г.

ЗАКОНИ, УРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ врз основа на кои се одвива целокупното работење на ЈП

- Закон за јавни претпријатија
- Закон за трговски друштва
- Закон за данокот на додадена вредност
- Закон за данок на добивка
- Закон за персонален данок на доход
- Закон за исплата на плати во Република Македонија
- Закон за јавни набавки
- Закон за работни односи
- МСС
- Закон за комунални дејности
- Закон за градба
- Уредба за начинот на пресметување на амортизацијата, односно отпис на вредноста на нематеријалните и материјалните средства и за номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони ставки

- Правилник за сметковниот план и содржината на одделните сметки во сметковниот план
- Правилник за начинот на вршење на попис на средствата и обврските и усогласување на сметководствената со фактичката состојба утврдена со пописот и други.

2.ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основни начела

- 2.1. Правниот субјект ги изготвува своите финансиски извештаи засновано врз пресметковна основа при што ефектите на трансакциите и другите настани се признаваат тогаш кога ќе настанат и се евидентираат во сметководствената евиденција за периодите на кои се однесуваат.

Реализација

- 2.2. Во согласност со прописите, реализацијата како што е наведено во точка 2.1. е проценета по фактурна вредност. Според меѓународните сметководствени стандарди приходите треба да се мерат според нивната објективна вредност, примениот надомест или побарувањето.
- 2.3. Приходите од продажба треба да бидат признаени кога ќе се исполнат во целост условите: се пренесени на купувачот сите значајни ризици и користи од сопственоста над производите, друштвото не го задржува ниту управувањето ниту контролата над производите, износот на приходите веродостојно да е мерлив, веројатност дека економските користи ќе дојдат како прилив и настанатите трошоци или трошоците кои треба да бидат настанати во врска со трансакцијата можат веродостојно да се мерат.
- 2.4. Приходите од давање на услуги можат веродостојно да се проценат доколку: износот на приходот може веродостојно да се мери, веројатноста дека ќе има прилив на економски користи во врска со трансакцијата, признавање на приходот според степенот на довршеноста на датумот под кој е сочинет билансот на состојбата и трошоците стекнати за трансакцијата можат веродостојно да се мерат.
- 2.5. Кога се јавува неизвесност во врска со наплатата на дел од реализацијата, ненаплатениот износ за кој престанала веројатноста дека ќе биде наплатен, се признава како расход, а не како исправка на порано признаениот износ како приход.

Трошоци на реализација

- 2.6. Трошоците на реализација ги опфаќаат сите трошоци што се настанати во однос на фактурираната реализација. Расходите се признаваат во билансот на успех кога намалувањето на идните економски користи поврзано со намалување на дадено средство или зголемување на дадена обврска може веродостојно да се измери.
- 2.7. Трошоците на реализација се покриваат од приходите остварени во пресметковниот период кога ќе настанат.

Приходи од камати

- 2.8. Каматите настанати по основ на денарски влогови и побарувања од деловните односи, се искажуваат како останати приходи. Во согласност со законските прописи под камата се подразбира и било кој облик на ревалоризација на побарувањата ако така е договорено, односно пропишано.
- 2.9. Приходите од камати треба да се признаваат доколку постои веројатност дека правниот субјект ќе има приливи на економски користи во врска со трансакцијата и кога износот на приходот може веродостојно да се мери.
- 2.10. Каматите треба да бидат признати како пресметани приходи, така што се зема предвид фактичкиот принос на средствата.

Камати како расход

- 2.11. Каматите настанати по основ на обврски пресметани до датумот на билансот на состојба, се искажуваат во билансот на успех како камати. Во согласност со законските прописи, под камата се подразбира и било кој облик на ревалоризација на обврските, ако така е договорено или пропишано.

Данок на добивка

- 2.12. Добивката преставува разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на Јавното претпријатие “Улицы и патишта” - Скопје во износи утврдени согласно МСС, освен приходите и расходите за кои согласно Законот за данокот на добивка е пропишан друг начин на утврдување.
- 2.13. Тековниот данок за тековниот и претходниот период Јавното претпријатие “Улицы и патишта” - Скопје го признава како обврска до степенот кој не е платен, а износот кој е платен и ги надминува обврските за тековниот и претходниот период се признава како средство/побарување.

Парични средства и хартии од вредност

- 2.14. Паричните средства на сметките во носителите на платниот промет и во благајната се искажуваат во номинален износ според доставениот извод за состојбата на сметките и благајничкиот извештај.
- 2.15. Благајничкиот максимум се утврдува од страна на органот на управување согласно одредбите од Законот за платниот промет.

Побарувања по основ на продажба

- 2.16. Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат: побарувањата од купувачи во земјата и странство, како и вредносното усогласување на побарувањата од купувачите.
- 2.17. Побарувањата Јавното претпријатие “Улицы и патишта” - Скопје ги признава во Билансот на состојба кога и само кога станува странка на договорените одредби на инструментот. Мерењето на побарувањата се врши според нивната номинална вредност.
- 2.18. Јавното претпријатие “Улицы и патишта” - Скопје врши усогласување на побарувањата односно депризнавање кога и само кога Јавното претпријатие “Улицы и патишта” - Скопје ја

губи контролата над договорните права односно постои неможност за наплата на дел или на целото побарување од должникот.

Залихи

- 2.19. Залихите се средства во облик на сировини или помошни материјали кои се трошат во процесот на производство или во давањето на услугите
- 2.20. Залихите треба да се мерат според износот на трошоците за нивната набавка или нето реализационата вредност, во зависност од тоа која од нив е пониска.
- 2.21. Трошоците на залихите ги опфаќаат трошоците на набавката, трошоците на конверзијата и другите трошоци кои се направени со цел залихите да се доведат во постојната локација во постојните услови.
- 2.22. Трошоците на набавката на залихите ги опфаќаат набавната цена, увозните давачки и другите даноци, превозот, манипулативните и другите трошоци. Трговските попусти, рабатите и другите слични ставки се одземаат при утврдувањето на трошоците на набавката.
- 2.23. Трошоците на конверзија на залихите ги вклучуваат трошоците кои непосредно се однесуваат на единиците на производството.
- 2.24. Трошоците на залихите се вреднуваат по пат на користење на метода на прв-влезен, прв-излезен односно за даночни цели по пондериран просек.
- 2.25. Залихите на сировини и материјали и на резервни делови се водат по просечни цени.
- 2.26. Ситниот инвентар, алатот и автогумите се отпишуваат за 100% од вредноста при ставање во употреба.

Нематеријални и материјални средства

- 2.27. Под нематеријални и материјални средства се сметаат правата односно предметите чиј поединечен трошок на набавка е поголем од 300 ЕВРА и корисниот век на употреба е подолг од една година.
- 2.28. Набавките на нематеријалните и материјални средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства, вклучувајќи ги и увозните давачки и даноците при купувањето кои не се рефундираат, како и сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.
- 2.29. Нематеријалните и материјални средства кои се набавени, односно преземени од друго правно лице без надоместок или со делумен надоместок се евидентираат по нивната книговодствена вредност (набавна, односно ревалоризирана вредност со намалување на кумулативната исправка на вредноста до преземањето на основните средства) зголемена за зависни трошоци. Позитивната разлика настаната при продажбата на материјалните и нематеријални средства се книжи непосредно во корист на останатите приходи, а негативната разлика на терет на останатите трошоци.
- 2.30. Последователните издатоци за недвижностите, постројките и опремата се признаваат како средство само тогаш кога издатоците ја подобруваат состојбата на средството над неговиот почетно проценет стандард на успешноста на користењето.

Амортизација

- 2.31. Амортизацијата односно отписот на вредноста на средствата се врши со праволиниска метода со примена на годишните амортизациони стапки утврдени со Номенклатурата на средствата за амортизација.
- 2.32. Корисниот век на употреба односно рокот на отпишувањето на средствата се одредува согласно со пропишаните стапки.
- 2.33. Даночниот обврзник може да ги зголеми годишните амортизациони стапки објавени во Номенклатурата, најмногу до 50%, доколку процени пократок корисен век на употреба на средствата. Вака зголемените амортизациони стапки се сметаат како највисоки дозволени амортизациони стапки за пресметување на амортизацијата која се признава како расход во даночниот биланс.
- 2.34. Основица за пресметување на амортизацијата претставува набавната вредност, односно ревалоризационата вредност на средствата.
- 2.35. Набавната вредност на средствата согласно прифатените сметководствени стандарди ја сочинуваат куповната цена (фактурната вредност), зголемена за увозните давачки и даноците кои не се рефундираат при купувањето и сите други издатоци кои директно се пропишуваат на подготвувањето на средството за неговата наменета употреба. Сите трговски попусти и рабати се одбиваат при утврдувањето на набавната вредност.
- 2.36. Основицата за пресметување на амортизација се корегира за последователните издатоци во согласност со сметководствените стандарди со кои се подобрува состојбата на средството над неговиот почетно проценет стандард на успешност во користењето, односно за вложувањата поради реконструкција, адаптација, или други вложувања со кои се зголемува корисниот век на употреба, капацитетот, функционалната поврзаност и слично. Промените на вредноста која претставува основица за амортизација се земаат во предвид од првиот ден на наредниот месец, односно од првиот ден на наредната година откако настанале.
- 2.37. Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамките на амортизационите групи пропишани со Номенклатурата на средствата за амортизација се додека вредноста на средствата не биде во целост надоместена.
- 2.38. Кога ќе се надомести вредноста која претставува основица за пресметување на амортизацијата, односно кога износот на набавната вредност на средствата е еднаков на отпишаната вредност, престанува натамошното пресметување на амортизацијата.
- 2.39. Трошокот по основа на амортизација на средствата се признава како расход во даночниот биланс од првиот ден на наредниот месец откако тие средства почнале да се користат за вршење на дејноста.
- 2.40. Трошокот по основа на амортизација на продадените, подарените, отуѓените или уништени средства, како и средствата што се трајно надвор од употреба, се признава како расход во даночниот биланс до крајот на месецот во кој средствата биле во употреба.
- 2.41. Неамортизираната набавна вредност на средствата се признава како расход во даночниот биланс во даночниот период во кој средствата се продадени, подарени, на друг начин отуѓени или уништени, како средствата што се трајно надвор од употреба, врз основа на согласност од Органот за јавни приходи.

- 2.42. Ако даночниот обврзник за свои потреби ги отпишува средствата по методи и стапки кои се различни од утврдените и ако вкупно утврдениот износ на амортизација за даночниот период е помал од износот кој би се добил со примена на одредбите на Уредбата, така утврдениот износ претставува расход по основа на амортизација и за целите на оданочувањето.
- 2.43. Средствата кои во целост се отпишани се задржуваат во евиденцијата и се искажуваат во билансот до моментот на нивното продавање, подарување, отуѓување на друг начин или уништување.

Пропишани и применети годишни стапки на амортизација се следни:

Опис	2018
Градежни објекти	1.4-10% 1.1-2,5% 1.3-5%
Опрема (производство и преработка, погонски и деловен инвентар)	2.2-10%
Останата неспомната опрема (градежна механизација)	2.5-10%
Канцелариски мебел	2.3-20%
Моторни возила	2.4-25%
Транспортни средства	2.1-5%
Компјутерска и телекомуникациска опрема, фиксни и мобилни телефони	2.4-25%
Долгорочни нематеријални средства (компјутерски софтвер)	5-20%
Останати неспомнати средства	6-10%

Краткорочни и долгорочни обврски

- 2.44. Краткорочните и долгорочните обврски ги опфаќаат обврските врз основа на заеми и кредити, обврски за примени аванси, обврски према добавувачите, обврски према вработените, обврски за даноци и придонеси и обврски кои произлегуваат од распределба на остварениот резултат на работење/добивка.
- 2.45. Краткорочните и долгорочните обврски се искажуваат според нивната номинална вредност искажана на соодветниот сметководствен документ зголемени со каматата согласно склучените договори.

Капитал и резерви

- 2.46. Капиталот ги опфаќа иницијалните сопствени средства за работење заедно со акумулираната добивка распоредена во овој фонд, другите акумулирани приходи и распоредената ревалоризациона резерва.

- 2.47. Законските резерви се издвојуваат во висина од 15% од нето добивката се додека резервите на субјектот не достигнат износ кој е еднаков на една петтина од основната главнина. Намалувањето на оваа резерва по било кој основ треба да се надомести.
- 2.48. Ревалоризационата резерва претставува резултат - ефект од ревалоризација на нематеријални и материјални средства.

II. ИЗВЕШТАЈ ОД РАБОТЕЊЕТО

1. ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

ЈП Улицы и патишта Скопје и во периодот 01.01.-30.09.2018 г продолжува со извршување на редовните обврски согласно Програмите за работа усвоени од Советот на град Скопје и Статутото на Претпријатието.

Физичките показатели од работењето за периодот **01.01.-30.09.2018 г.** се дадени во следната Табела 1:

Реден број	ЈП УЛИЦИ И ПАТИШТА 2018г.	Асфалт	Асфалт	Асфалт	Коцка	Столпиња	Бележење	Знаци	Лед модули	Рачно чистење на косини и канали	Машинско чистење на косини и канали	Механизација	Работна рака	Ладен асфалт
	Единица мерка	тон	м2	м1	м2	ком	м2	ком	ком	м2	м2	час	час	тон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ГРАД СКОПЈЕ	/	63.239,85	7.840,00	/	1.231	61.133,90	798	169	/	27.137	6.625,60	21.312	142
2	Трети лица асфалтирање	793,50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Вкупно:	793,50	63.239,85	7.840,00	0	1.231	61.133,90	798	169	0	27.137	6.625,60	21.312	142

Споредено со показателите од работењето (Техничка реализација) за истиот период во 2017г. состојбата е следната:

- Во периодот 01.01.-30.09.2018 г. асфалтирани се површини за **29,25% помалку** отколку во истиот период 2017 г (63.239,85м2 во 2018 наспроти 89.468 м2 во 2017 г.)
- Во периодот 01.01.-30.09.2018 г. количината на потрошениот асфалт за асфалтирање за трети лица изнесува вкупно **793,50 т.**, додека за истиот период во 2017 г за оваа намена се потрошени приближно три пати помалку асфалт, односно вкупно **243 т.**

- Во периодот 01.01.-30.09.2018 г. нема активности за поставување на коцка , за разлика од минатата година кога истата позиција изнесувала **237 м2**.
- Во периодот 01.01.-30.09.2018 г. нема активности околу Рачно чистење на косини и канали на **р.Вардар** на територија на Град Скопје исто како и во истиот период за 2017г., додека за позиција **Машинско чистење на косини и канали на р.Вардар** на територија на Град Скопје во периодот 01.01.-30.09.2018 изведени се активности на површина од **27.137 м2** , додека во истиот период во 2017 г. изведени се активности на површина од **90.036 м2** или приближно за **четирипати повеќе отколку во тековната година**.
- Што се однесува до Зимското одржување на улици, во периодот од 01.01.-30.09.2018 г. механизацијата била во функција **6.625,60 часа** (7.960 часа во 2017 г), додека работната рака била ангажирана **21.312 часови** во 2018 г.(во 2017 г. **26.472 часови**).
- Во периодот 01.01.-30.09.2018 г. **вградени се 142 т ладен асфалт**, додека во 2017 г.за истиот период биле вградени **скоро двојно повеќе, односно 296 т**.
- Од Одделението за **Хоризонтална и вертикална сигнализација** во периодот **01.01.- 30.09.2018** г. обележени се вкупно **61.133,90 м2** - рачно се обележени **26.375,08 м2**, машински **34.758,82 м2** што е на **приближно еднакво** ниво како и во истиот период во 2017 г. кога се обележени вкупно **61.838,07 м2**.

Останати работи извршени од страна на Одделението за хоризонтална и вертикална сигнализација кои се реализирани во периодот **01.01.-30.09.2018** г. споредбено со истиот период во 2017 г.се следните:

Р.Б	ПОЗИЦИИ:	2018 (од 01.01-30.09.2018)	2017 (од 01.01-30.09.2017)
1.	Комплет сообраќајни знаци заедно со сообраќајни знаци на канделабри и поставени и заменети сообраќајни знаци	438	105
3.	Исправени/извадени и исчистени сообраќајни знаци	316	167
4.	Сверни огледала	0	1
5.	Делинеатори	0	33
6.	Катадиоптри	530	1227
7.	Ретрорефлектирачки столбчиња	320	18
8.	Светлечки знаци еднострани и двострани	0	2

- Активности извршени од **Одделението за светлосна сигнализација** за периодот од **01.01.-30.09.2018г.** се следните:

Р.Б	ПОЗИЦИИ:	01.01-30.09.2018	01.01-30.09.2017
1.	Семафоризирани се две нови крстосници:	2	8

Извештај од работењето на ЈП Улицы и патишта Скопје за период 01.01.-30.09.2018 г

	- Бул.Борис Трајковски - Ул.1520 - Ул.Борис Сарафов – О.У.Мирче Ацев		
2.	Поставени се нови лед лантерни	45	233
3.	Поставени се нови семафорски столбови	21	71
4.	Заменети се семафорски столбови	7	22
5.	Репарирани се лед лантерни	45	50
6.	Репарирани селед модули	169	194

2. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Во периодот 01.01.-30.09.2018 г. ЈП Улицы и патишта Скопје ги оствари следниве финансиски резултати:

Вкупни приходи	208.502.156,00	(333.406.295,00 во 2017 г.)
Вкупни расходи	170.191.236,00	(214.754.929,00 во 2017 г.)
Добивка од работењето	38.310.920,00	(118.651.366,00 во 2017 г.)

Вкупните остварени приходи се помали од вкупните приходи остварени во истиот период во 2017 г. за 124.904.139,00 ден. Помали се и вкупните расходи и тоа за 44.563.693,00 ден.

Остварените приходи во деветте месеци на 2018 г по тромесечија споредени со вкупните приходи по тромесечија во 2017 г. се како што следи:

- период 01.01.-31.03.2018	71.170.283,00	(во 2017 г. 81.905.662,00)
- период 01.04.-30.06.2018	71.455.021,00	(во 2017 г. 138.009.581,00)
- период 01.07.-30.09.2018	65.876.852,00	(во 2017 г. 113.491.051,00)

Расходите по тромесечија во 2018 г. споредено со расходите по тромесечија во 2017 г. се како што следува:

- период 01.01.-31.03.2018	48.114.118,00	(во 2017 г. 45.516.680,00)
- период 01.04.-30.06.2018	60.512.688,00	(во 2017 г. 77.305.701,00)
- период 01.07.-30.09.2018	61.564.430,00	(во 2017 г. 91.932.548,00)

Во периодот 01.01.-30.09.2018 година остварена е добивка која е помала во однос на остварената добивка во истиот период во 2017 година за 80.340.446,00.

Подетална анализа на остварените физички и финансиски показатели од работењето на Претпријатието за периодот 01.01.-30.09.2018 г следува подолу во текстот.


Финансиските показатели од работењето на ЈП Улицы и патишта Скопје за периодот 01.01.-30.09.2018 г., како и споредбените показатели по тромесечија се дадени во табелата која следува:

Ред. бр.	Опис	Период 01.01.-31.03. 2018	Период 01.04.-30.06. 2018	Период 01.07.-30.09. 2018	Вкупно 01.01.-30.09. 2018
1.	Приходи	71.170.283,00	71.455.021,00	65.876.852,00	208.502.156,00

Извештај од работењето на ЈП Улицы и патишта Скопје за период 01.01.-30.09.2018 г

2.	Расходи	48.114.118,00	60.512.688,00	61.564.430,00	170.191.236,00
3.	Добивка	23.056.165,00	10.942.333,00	4.312.422,00	38.310.920,00

Табелата е прикажана во следниот графикон за подобра визуелна презентација на податоците.




2.1. Вкупни приходи

Вкупните приходи остварени за периодот 01.01.-30.09.2018 г. изнесуваат **208.502.156,00 ден** и се за **124.904.139,00 ден** помали од приходите остварени за истиот период 2017 г. во износ од 333.406.295,00 ден.

Споредбените податоци со остварените приходи по разни основи во истиот период минатата година се прикажани во следната табела:

Ред. број	Опис	01.01.-30.09.2018	01.01.-30.09.2017	Индекс 2017/2016
1.	Град Скопје	191.740.814,00	301.848.408,00	0,64
2.	Други инвеститори	9.399.025,00	6.639.786,00	1,42
3.	Останати приходи	7.362.317,00	24.918.101,00	0,29
	Вкупно:	208.502.156,00	333.406.295,00	0,63

Вкупни приходи 01.01.-30.09.2018




2.1.1. Приходите од редовно работење сочинуваат 96,47% од вкупните приходи и изнесуваат 201.139.839,00 денари. Од нив 191.740.814,00 ден се остварени од работењето по налог на Град Скопје и тоа претставува 95,32% од приходите остварени од редовно работење.

Во истиот период минатата 2017 г. од работењето со Град Скопје биле остварени 301.848.408,00 ден кои учествувале во приходите остварени од редовно работење со 97,85%.

Град Скопје

Структурата на приходите остварени од работењето со Градот Скопје кои во анализираниот период сочинуваат 91,96 % од вкупните приходи е прикажана во табелата која следи:

Ред. бр.	Дејност	01.01.-30.09.2018	01.01.-30.09.2017	Индекс 2017/2016
1.	Зимско одржување на сообр.	27.816.180,00	25.897.824,00	1,07
2.	Летно одржување на сообраќајн.,изградба,друго	134.487.953,00	235.450.876,00	0,55
3.	Хориз.и вертикал.сигнализ.	17.945.761,00	25.131.817,00	0,71
4.	Светлосна сигнализација	11.490.920,00	15.367.891,00	0,79
	Вкупно:	191.740.814,00	301.848.408,00	0,64



Од Табелата и графиконот е видно дека од приходите остварени од работењето со Град Скопје најголемо учество имаат приходите остварени од асфалтирање – редовно летно одржување и изградба на сообраќајници и тоа 70,14%.

Други правни лица

Во овој период од 2018 г се остварени и приходи од работењето со други субјекти – правни лица – (асфалтирање), и тоа во износ од **9.399.025,00 ден.**

Во истиот период минатата година приходите остварени од овие тн.трети лица изнесувале 6.639.786,00 ден, односно биле за 2.759.239,00 помали.

2.1.2. Групата на Останати приходи ги опфаќа :

Ред. број	Опис	01.01.-30.09.2018	01.01.-30.09.2017	Индекс 2018/2017
1.	Приходи од субвенции за работници ангажирани со Одлука од Совет	42.580,00	397.571,00	0,11
2.	Приходи од вредносно усогласување на краткорочни побарувања	1.962.661,00	206.561,00	9,50
3.	Приходи од минати години	62.651,00	166.620,00	0,38
4.	Приходи од претходно одложени приходи	4.315.946,00	23.969.818,00	0,18
5.	Приходи по основ на камати	14,00	59,00	0,24
6.	Останати приходи	978.465,00	177.472,00	5,51
	Вкупно:	7.362.317,00	24.918.101,00	0,29

Во следниот графикон се прикажани останатите приходи за период од 01.01.-30.09.2018 година односно односот на останатите приходи во вкупните останати приходи.



2. 2. Вкупни расходи

Вкупните расходи за периодот 01.01.-30.09.2018 г. се во износ од **170.191.236,00 ден** и се за 44.563.693,00 ден помали од расходите за истиот период во 2017 г. кога вкупните расходи изнесуваат 214.754.929,00 ден.

Во Расходите во период 01.01.-30.09.2018 г. најголемо е учеството на **Платите** 46,21% и овој процент на учество во вкупните расходи во 2017 г. изнесувал 36,67%.

Иако во проценти поголемо е учеството на овој вид трошок во 2018 во однос на 2017 г, во апсолутен износ платите за девет месеци 2018 г. се на исто ниво од оние за истиот период 2017 г., односно се помали за износ од 99.147,00 ден – 78.661.174,00 ден во 2018 наспроти 78.760.321,00 ден во периодот 01.01.-30.09.2017 г.

Најголемо зголемување во деветте месеци од 2018 г. во однос на периодот 01.01.-30.09.2017 г. има кај надомест на трошоци за вработени (индекс 4,23).

Исто така зголемување има кај **Трошоците за ситен инвентар, автогуми –произв.–** (индекс 2,75) и кај **Трошоците за службен пат во странство** – (индекс 2,13)

Најзначајно намалување има кај ставката **Трошоци од минати години и Трошоци од наемнини** (индекс 0,12).

Извештај од работењето на ЈП Улицы и патишта Скопје за период 01.01.-30.09.2018 г

По видови трошоците се следниве:

конто	Назив	01.01.-30.09.2018	01.01.- 30.09.2017	Индекс 2018/2017
400	Потрош.матер.производство	32.749.946,00	50.556.273,00	0,65
401	Потрош.матер.администрација	225.162,00	193.119,00	1,17
402	Потрош.енергија производство	8.974.345,00	5.470.644,00	1,64
403	Потрош.енергија администрација	1.603.147,00	1.942.602,00	0,82
404	Потрош.рез.делови - произв.	1.357.944,00	1.373.066,00	0,99
405	Потрош.рез.делови - администр.	39.705,00	109.077,00	0,36
407	Трош.за сит.инв.автогуми-произв.	591.004,00	214.839,00	2,75
408	Трош.за ситен инв.-администр.	23.815,00	0	0
411	Поштенски и телекомуник.услуги	617.811,00	577.869,00	1,07
413	Услуги за одржување и заштита	648.069,00	608.705,00	1,07
414	Наемнини	58.500,00	502.042,00	0,12
415	Комунални услуги	98.027,00	106.120,00	0,92
417	Трошоци за реклама	0,00	24.640,00	0
419	Останати услуги	26.762.879,00	48.805.592,00	0,55
420	Вкалкуирани плати - производство	52.625.924,00	52.852.977,00	0,99
421	Вкалкуирани плати - администрација	26.035.250,00	25.907.344,00	1
422	Други надомест.за вработени	188.091,00	118.351,00	1,59
430	Амортизација	7.572.265,00	6.604.880,00	1,15
440	Дневници за сл.пат во странство	153.426,00	72.071,00	2,13
441	Надомест на трош.за вработени	531.482,00	125.606,00	4,23
442	Трошоци за УО и НО	1.284.457,00	1.142.198,00	1,12
443	Трошоци за спонзорства и донации	0	0	0
444	Репрезентација	217.737,00	199.507,00	1,09
445	Трошоци за осигурување	427.681,00	363.162,00	1,17
446	Банкарски услуги	163.432,00	172.742,00	0,95
447	Даноци,придонеси,членарини	81.081,00	79.151,00	1,02
448	Останати трошоци за користење на права	33.372,00	0,00	0
449	Останати трошоци	2.978.894,00	2.406.709,00	1,24
455	Вредн. усогл. на кратк.побарувања	0,00	70.092,00	0
468	Казни,пенали,надомести на штета	257.228,00	306.112,00	0,84
469	Трошоци од минати години	1.301.585,00	11.225.701,00	0,12

Извештај од работењето на ЈП Улицы и патишта Скопје за период 01.01.-30.09.2018 г

475	Расходи од негат.курсни разлики	2.409,00	5.907,00	0,41
479	Останати финансиски расходи	2.586.568,00	2.617.831,00	0,99
	Вкупно:	170.191.236,00	214.754.929,00	0,79

3. ЗАВРШЕН ДЕЛ

Од изнесените податоци погоре во Извештајот можат да се извлечат следниве заклучоци:

1. Вкупните приходи остварени за периодот 01.01.-30.09.2018 г. изнесуваат **208.502.156,00 ден** и се за **124.904.139,00 ден помали** од приходите остварени за истиот период во 2017 г. во износ од 333.406.295,00 ден
2. Вкупните расходи за периодот 01.01.-30.09.2018 г. се во износ од **170.191.236,00 ден** и се за **44.563.693,00 ден помали** од расходите за истиот период 2017 г. кога вкупните расходи изнесуваат 214.754.929,00 ден.
3. Како резултат на поголеми приходи од расходи за периодот 01.01.-30.09.2018 г. прикажана е **добивка** во износ од **38.310.920,00 ден** која е за **80.340.446,00 ден. помала** во споредба со добивката од истиот период минатата година во износ од 118.651.366,00 ден.

ЈП Улицы и патишта Скопје

ВД Директор

Сенад Смаиловик

